

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Васс Консулториа де Системас, С.Л. (Vass Consultoria de Sistemas, SL) Шпанија со регистрирано седиште на Авда де Еуропа 1 – Едифицио Б Алкобендас 28, Мадрид Шпанија, поднесено преку адвокат Методија Велков од Скопје, на седницата одржана на ден 26.05.2022 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Васс Консулториа де Системас, С.Л. (Vass Consultoria de Sistemas, S.L.) Шпанија со регистрирано седиште на Авда де Еуропа 1 – Едифицио Б Алкобендас 28, Мадрид Шпанија, стекнува единствена контрола директно врз Инсајд Груп АГ (Inside Group AG) Швајцарија со регистрирано седиште на Флуелистрасе 13 кернс, Обвалден, 6064, Швајцарија и индиректно врз неговите зависни друштва, вклучително и врз Друштво за производство, трговија и услуги УАН ИНСАЈД МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Рајко Жинзифов бр. 18/1-ка 4, Скопје, по пат на стекнување на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 03.05.2022 година, а дополнето на 05.05.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Васс Консулториа де Системас, С.Л. (Vass Consultoria de Sistemas, S.L.) Шпанија со регистрирано седиште на Авда де Еуропа 1 – Едифицио Б Алкобендас 28, Мадрид Шпанија, со која Васс Консулториа де

Системас, С.Л. (Vass Consultoria de Sistemas, S.L.) Шпанија стекнува единствена контрола директно врз Инсајд Груп АГ (Inside Group AG) Швајцарија со регистрирано седиште на Флуелистрасе 13 кернс, Обвалден, 6064, Швајцарија и индиректно врз неговите зависни друштва, вклучително и врз Друштво за производство, трговија и услуги УАН ИНСАЈД МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Рајко Жинзифов бр. 18/1-ка 4, Скопје, по пат на стекнување на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

Васс Консулториа де Системас е ИТ консултантска фирма основана во 1999 година со висока специјализација за нови технологии и интегратор на производи и услуги со висока сложеност. Васс Консулториа де Системас има присуство во неколку земји во Европа, Америка и Азија.

Васс Консулториа де Системас, С.Л. нема зависни друштва во Северна Македонија.

Примарната деловна активност на Инсајд Груп АГ е да обезбеди услуги на дигитална трансформација и ИТ консултантски услуги специјализирани за решенија на Adobe experience. Групата Инсајд Груп АГ е распространета на 6 локации во 4 земји и брои повеќе од 70 вработени. Неговата експертиза е во Adobe Experience Cloud, развој на мобилни апликации, интегрирани чат-ботови и врвна технологија, како што е виртуелната реалност.

Инсајд Груп АГ има едно зависно друштво во Северна Македонија и тоа Друштво за производство, трговија и услуги УАН ИНСАЈД МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Рајко Жинзифов бр.18/1-ка.4, Центар, Скопје, и предмет на работење компјутерско програмирање.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Проф. Д-р Владимир Наумовски